

Во пресрет на парламентарните избори, во Грција се интензивира кампањата во поглед на наметнатиот проблем околу уставното име на Република Македонија, при што таа остварува и такви неочекувани резултати, како што беа резолуциите во американскиот Конгрес, во кои покрај уставното се користи и името ФИРОМ, или се бара откажување од македонската национална историја.

Дали Република Македонија и натаму останува во дефанзива, задоволувајќи се со Привремената спогодба меѓу двете земји и со надеж дека сепак вистината е на наша страна?

Дали се потценуваат грчките акции за промоција на нивните ставови кои се спроведуваат и низ институциите како Европскиот парламент, Советот на Европа и во други такви тела во кои таа има свои сојузници?



ГРЧКИ ПРОДОР ВО КОНГРЕСОТ

# ГРЦИТЕ ВО О

оритет на грчката држава во која беа впрегнати повеќе институции на државата, Грчката православна црква и бројните емигрантски и други иселенички организации низ светот, кои беа координирани од панхеленистичката организација и од Институтот за балкански студии во Солун.

Цел на оваа широка замислена и долгорочно спроведувана акција од највисок државен приоритет беше елиминацијата на докази за присуството на македонскиот народ на територијата на Егејска Македонија, која Грција ја доби по поделбата на етничката територија на Македонија со Букурешкиот договор од 1913 година.

Нервозата и чувствителноста на официјална Грција во поглед на македонското прашање, кое и натаму останува нерешено во најранливиот дел од Европа, е многу поголема откако стана јасно дека ќе дојде до осамостојување на македонската држава по дисолуцијата на поранешната федерација во која благодарение на долгорочното пријателство на оската Белград - Скопје беше оневозможено секако поставување на прашање за состојбите на македонскиот народ во Егејска Македонија, кои беа успешно криени од меѓународната јавност.

Така, на почетокот на деведесетите години, дотогашната провинција Северна Грција беше преименувана во Македонија и Тракија. Во Атина и во Солун се организираа масовни националистички митинзи со хистерични тврдења дека Македонија била грчка, со брза промена на имињата на аеродромот во Солун, на новинската агенција која работеше во

Солун и на други институции. Да се потсетиме и на големата изложба "2.500 години на 'грчка' Македонија", за која беа потрошени огромни средства со оглед на нејзиното селење и прикажување во прекуокеанските земји. Истовремено, беа печатени огромни тиражи на пропагандни материјали, во кои се објавуваа грчките тези за непостоење на македонскиот народ и неговата државност.

Во таа хистерија на грчкиот национализам беше воведено и ембарго врз слабата и финансиски ограбена Република Македонија, која излезе од поранешната федерација со само 35 милиони германски марки во својата Народна банка. Да кажеме дека сè тоа се спроведуваше пред очите на меѓународната заедница. Европските институции не мрднаа со прст за да укажат на нелегитимноста на таквите антимакедонски акции од една држава членка на НАТО, на Европската унија, на Советот на Европа и на ООН!

## ГРЧКОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО ДИЈАСПОРАТА

Со оглед на големиот број Македонци, кои од економски причини или поради неиздржливите притисоци на грчките органи за нивно физичко исчезнување, асимилација и прогон заминаа на печалба во САД, во Канада и во Австралија, грчката држава обилно ја помагаше наводната емигрантска организација "Панмакедонски", која дејствуваше во сог-



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

**А**нтимакедонската активност од соседна Грција, која во минатото се спроведуваше на територијата на Егејска Македонија со раселување, асимилација и прогон на македонското население, со уништување на спомениците на културниот, верскиот и на националниот идентитет на македонскиот народ не е некоја нова работа, со која се соочи Република Македонија по нејзиното осамостојување, туку плод на една долгорочна осмислена и добро организирана дејност, која е сфатена како при-

# ТИТЕ ОД НАЈНОВАТА АНТИМАКЕДОНСКА ИЈА ЗА ИМЕТО?

ласност со грчката официјална политика за докажување дека Македонците или "славофоните" биле Грци. Во услови кога во дијаспората сè уште не беа изградени македонски цркви, голем дел од Македонците беа присилени да одат во грчки, во српски, во руски или во украински цркви, каде се богослужеше на туѓите јазици.

Во оваа смисла, според одделни грчки аналитичари, организацијата "Панмакедонски" во Соединетите Американски Држави, за лобирање во Конгресот или за поддршка на своите моќни лоби групи, кои стануваат особено активни во пресрет на одржувањето избори за нови конгресмени и сенатори, годишно трошела меѓу 30 и 50 милиони долари, што за нас претставува баснословна сума! Тука е и многубројната грчка заедница, која живее во САД и која е значително побројна од Македонците, во неа има многу богати бизнисмени и елитни

предлог-резолюција се бара Република Македонија да се откаже од својата историја, од објавување на стари географски карти во кои се прикажани етничките делови на Македонија, што е непријатна работа за нас, без оглед на уверувањата од највисоки американски претставници, како амбасадорката на САД во РМ, Џилиан Миловановиќ, или на портпаролот на Белата кука дека Вашингтон не ги променил своите ставови во поглед на употребата на уставното име на Република Македонија. Но, од таму дојдоа и такви укажувања кои велат дека донесувањето одлуки во НАТО се прави со консензус на државите членки, поради што нè упатуваат на потребата за решавање на спорот со Грција околу името пред отпочнувањето на процедурата за прием на Македонија во НАТО пактот!

Ова сепак се непријатни работи за нашата држава, ако се знае дека само пред неколку години Пентагон ги снабдуваше своите маринци со географски карти на кои беа прикажани етничките

## ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА ГРЦИЈА ВО ЕВРОПА

Без оглед на грчката афирмација во европските институции и организации каде што таа е член подолго од Република Македонија, во средините на европските научни работници таа е позната како најголемиот фалсификатор на историјата, за што своевременно зборуваше и угледниот професор по меѓународно право на Универзитетот во Копенхаген, д-р Ерик Сисби. По одржувањето на Конференцијата за европска безбедност и соработка КЕБС во Копенхаген, означена како хуманата димензија на човековите права, тој ја посети Грција и по неговата прва блокада во хотелот во Лерин, каде не му било овозможено да оствари контакт со претставник на тамошните Македонци, подоцна се вратил во Грција под дипломатска заштита, ги изврши потребните истражувања и да изготви историски извештаи за нарушувањето на човековите права на Македонците, на Турците и на припадници на други етнички групи во Грција, кои ги доставил до организацијата "Хелсинки Вотч". Но, сè тоа беше во организација на невладините организации, кои токму на тој Самит на КЕБС направија невидена промоција за состојбите на Македонците во Грција, во Бугарија и во Албанија, што беше доказ дека на таков начин може да се направи многу нешто за афирмација на државата и за состојбите во регионот.

Како што истакна и заменик-министерот за надворешни работи, Зоран Петров, во моментот Грција настојува на секој начин да го запре или да го оневозможи почнатиот процес за зачленување на РМ во НАТО, за што дејствувала во Европскиот парламент, во Советот за Европа и во други институции да се донесе документ со кој Македонија треба да се откаже од новото име на аеродромот кај Скопје "Александар Велики" и да ги исефрли од употреба сите карти и текстови од историски карактер, објавени во образованието и во науката, кои според Атина претставувале "непријателска пропаганда". Се поставува прашањето дали ние како држава можеме слободно да дишеме и да го очекуваме приемот во НАТО, кој еве повторно се одолговлекува, ако веќе ги знаеме сите интриги и итроштини кои ги применуваат разните дипломатски, политички и други претставници на Грција!

## КАКО ДА ИМ ОДГОВОРИМЕ НА ГРЦИТЕ?

Се чини дека умерената политика која се спроведуваше од политичкото водство на Македонија, кога требаше да биде зачувана "оазата на мирот" на Киро Глигоров, што значеше и неподлегување на грчките провокации, спроведува-

# ФАНЗИВА!

политичари, како Мајкл Дукакис, кој своевременно дотурка и до номинацијата за кандидат за претседател на САД како член на Демократската партија.

Во оваа смисла треба да се сфатат и успехите на грчката пропаганда, која од неодамнешните туркања на резолуции по локалните конгреси во американските држави, во кои беа промовирани грчките ставови за "грчкиот карактер на Македонија", се премина и на донесување Резолуција во Конгресот, со која се бара прием на Хрватска, на Македонија, на Албанија и на други земји, а во која покрај уставното име на нашата држава во заграда беше напишано и провизорното име ФИРОМ, додека во најновата

територии на Македонија, како привремено окупирани територии, па сè до неочекуваното признавање на нашата држава под уставното име во пресрет на одржувањето на референдумот за територијалната поделба на Македонија! Се поставува прашањето што направивме ние како држава за да се спречи ваквиот неочекуван развој на настаните, кој би можел да има поголемо влијание во наредниот период кога ќе се соочиме со процедурата за прием во НАТО кога, на пример, Грција ќе ги користи сите свои влијателни позиции и врски во Демократската партија на САД, која можеби ќе го даде и новиот американски претседател?



АТИНА НЕ СЕ ОТКАЖУВА ОД БИТКАТА ЗА ИМЕТО

# Анализа

на во едно чувствително време на обезбедување пошироко меѓународно признание на самостојноста на Република Македонија, која подоцна се задоволувааше со девизата дека времето работи во наша полза и дека сè повеќе држави ќе не признаат под уставното име заради што нашите дипломатски претставници добиваа инструкции да не ја подгреваат атмосферата во грчко-македонските односи со девизата "не бранувај", конечно треба да биде заменета со активна промоција на историската вистина за Македонија. Во таа насока треба да бидат ангажирани не само македонската дипломатија, која не е доволно кадровски екипирана ниту, пак, располага со доволно финансиски средства, туку и МАНУ и ИНИ и други институции, кои ќе издаваат дела на англиски јазик со кои ќе можеме побрзо да го пробиеме патот на историските вистини.

Треба да се премине и кон промоција на историските вистини за спорот со Грција исто како што тоа, на пример, неодамна се направи со владината економска програма "Инвестирајте во Македонија", а треба да се активираат и сите можности за дејствување на значајни личности од македонската дијаспора, кои низ светот најлесно ќе ја шират вис-

## ПОДГОТВУВА НОВИ РЕЗОЛУЦИИ ВО ЕУ, ДОРА БАКОЈАНИ

тината за Македонија, како и со ангажирање на професионални организации за лобирање и за пропаганда во светските престолнини, организирање изложби на артефакти и слични акции. За сега, можеме да кажеме дека Република Македонија се задоволувааше со водење на една застарена кампања, која речиси беше завршена со објавувањето на историските книги за Филип Втори и за Александар Македонски од античкото минато на македонскиот народ од страна на Васил Тупурковски и други книги. Тоа е резултат и на сè уште непостигнатиот консензус кај историчарите, политича-

рите и научниците за третирањето на античката историја на Македонија, па така во неодамна објавената емисија на грчката ТВ-станица "МЕГА" можат да се видат национални ставови од значајни интелектуалци, кои ќе речат дека во поранешниот период во училиштата се учела една историја, а по домовите друга историја или дека враќањето кон античките традиции кај Македонците било резултат на нараснатиот македонски национализам и како одговор на националистичка политика на Грција во периодот на осамостојувањето на Македонија!

Меѓутоа, тоа не треба да не чуди, бидејќи доаѓа од устата на еден Денко Малески, кој изгледа не си го познава својот национален идентитет, човек кој на седница на првата Влада на самостојна Република Македонија на чело со Никола Кљусев, во која беше министер за надворешни работи, изјави: "Самостојна Македонија, но без мене!" Водат ли сметка ваквите интелектуалци за националните и за државните интереси на македонскиот народ и држава во овие пресвртни моменти на нејзиното влегување во НАТО и во ЕУ кои се сметаат како конечно разрешување на стравувањата за нејзината иднина како независна и самостојна држава, е прашање кое само се наметнува пред сите нас.

**R. РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

## НОВО ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе многу до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сево ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

### ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е популата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и *P-Регистар* за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржливски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вклучувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водонепропусни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

*P-Регистарот* е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

*P-Регистар* на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ја добивате сите податоци со одвојен даден шифра.

Користете ја нашата интернет-страница!

### ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со Вичиќ,  
Вера Рафајловска

12 Списанија  
**РЕПРЕЗЕНТ**

12 Броја  
**ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ**

1 P-Регистар со  
основна плочка

со преку  
**300**  
страници и

**16**  
дополнувања

1 Специјално  
издание

**НОВО**  
2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА  
14.700 ДЕН